



## RENOFIX 55 СИВ

ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК

ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Придржувајте се до техничкото упатство

### ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Се употребува за лепење на плочи за изолација (стиропор и минерална волна), како материјал за шпахтлување на бетонски површини и како врзивен мост врз мазните бетонски површини, керамички и камени плочки како и гранитни плочи.

### СОСТАВ

- Цемент
- Високо квалитетен кршен варовник
- Адитиви кои ја подобруваат обработката

### ОСОБИНИ

- Добар контакт со подлогата
- Одличен квалитет на обработката

### ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата мора да биде сува, исчистена од прашина, отпадоци и маснотии (уље од оплата). Упатствата за обработка одговараат за подлоги кои се изградени по одредени норми и претпоставуваат затворени фуги. Отворените фуги и пукнатините на сидовите потребно е претходно да се затворат.

### ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

Содржината на една вреќа **Renofix 55 сив** се меша со 6-6,5 литри чиста вода со миксер околу 2 минути, односно до добивање на хомогена смеса без грутки.

### ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



Замешаниот материјал е наносува или нафрла со шпахтла, а ако се користи како градежен лепак тогаш со назабената страна од глетарицата се донесува до иста дебелина. За време на врзувањето треба да се обезбедат добри услови за сушење и стврднување (проветрување). Свежо подготвениот малтер да се вгради во рок од 2 часа. Не смее да се употребува на температури пониски од 5°C. Не смее да се меша со други материјали.



## ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

## ИСПОРАКА

**Renofix 55 сив** се испорачува во книжни вреќи од 25 кг заштитени од влага.

## СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	5319990620
Шифра на производот	1005
Вреќи на палета	42
Един. количина	25 kg / вреќа
Гранулација	0,6 мм
Потребна количина на вода	6-6,5 л./вреќа
Мин. дебе. на слојот	3 / 5 mm
Потрошувачка на материјал	са 4 kg/m <sup>2</sup> за лепење плочки и 3 kg/m <sup>2</sup> за лепење мрежи
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10)	са. 1.600 kg/m <sup>3</sup>
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11)	са. 12 N/mm <sup>2</sup>
Цврстина на свиткување 28 дена (EN 1015-11)	са. 4.0 N/mm <sup>2</sup>

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА  
Цепчиште / Тетово  
Тел: +389 44 487 300  
Факс: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

РЕНОВА АЛБАНИЈА  
Воре / Тирана  
Тел: +355 48 301 909  
Факс: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

РЕНОВА КОСОВО  
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222  
Факс: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)

